



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Одделение за прекршочна постапка-Комисија за одлучување по прекршок

01.10.00.УП.001.07-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Златко Кофиловски како претседател и членовите Оливера Митевска и Меланија Крамарска, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-009223/25-0007 од 12.02.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги, поведена против Јетмир Мурат од Скопје, за девизен прекршок од член 56-в став 1 од Законот за девизно работење, врз основа на член 57-6 став 2 од Законот за девизно работење и член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоците, на ден 05.05.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Јетмир Мурат од Скопје, роден на 09.04.2008 година, во Скопје, со живеалиште на ул. „Македонска Косовска Бригада 42“ бр.10 Шуто Оризари-Скопје, со ЕМБГ 0904008450222 со патна исправа број N0622960 издадена на 06.01.2025 година од МВР-Скопје, државјанин на Република Северна Македонија.

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ДЕВИЗЕН ПРЕКРШОК
по член 56-в став 1 од Законот за девизно работење

Затоа што:

На ден 08.02.2025 година, околу во 09:30 часот на Граничниот премин Табановце за излез од Република Северна Македонија се пријавил автобус со скопски регистарски таблички SK6960BG, на превозната фирма Смира Бус ВИП ДООЕЛ од Скопје, управуван од возачот Армен Сцхнеидер од Скопје. На прашањето на царинските инспектори од Одделението за оперативни работи: "Дали имате нешто да пријавите за царина?", возачот и патниците одговориле дека немаат ништо. Лицето Јетмир Мурат од Скопје, бил селектиран за детален преглед. При извршен личен претрес на пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, во предниот џеб од панталоните, му биле пронајдени непријавени 6.400 евра за кои изјавил дека се негови и дека не знаел дека треба да ги пријави.

Согласно член 29 од Законот за девизно работење, на пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, вратени му се 2.000 евра, колку што е законскиот лимит за изнесување девизни средства без обврска да се пријават, а износот од 4.400 евра привремено му се одземени со Потврда за привремено задржани предмети бр. 28-009223/25-0003 од 08.02.2025 година и Записник за привремено одземени средства за плаќање и стоки во патничкиот промет со странство бр. 28-009223/25-0001 од 08.02.2025 година, и истите се предадени на Агенцијата за управување со одземен имот со Записник за примопредавање бр. 28-009223/25-0005 од 08.02.2025 година. Пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, одбил да ги

потпише записникот за привремено одземени средства за плаќање и стоки во патничкиот промет со странство, записникот за претрес на лице, потврдата за привремено задржани предмети и спецификацијата на привремено одземените девизни средства.

Со горе опишното дејствие пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, постапил спротивно на условите утврдени од Владата и Народната банка на Република Северна Македонија, со што постапил спротивно на член 29 од Законот за девизно работење и сторил девизен прекршок по член 56-в став 1 од Законот за девизно работење, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На Јетмир Мурат од Скопје, глоба во износ од 100 (сто) евра во денарска противвредност пресметани по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекувањето на глобата, односно 6.150,00 денари, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0202/25, примач Буџет на РМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-66, приходна шифра 722114 00, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0202/24, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)- 06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршена уплата (обрасците ПП50) да ги достави во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.Колекторска б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

2. На Јетмир Мурат од Скопје му се изрекува и посебна прекршочна мерка одземање на 4.400 евра, како предмет на девизниот прекршок, а согласно член 57 став 1 од Законот за девизно работење.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-009223/25-0007 од 12.02.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е

поведена прекршочна постапка против Јетмир Мурат од Скопје за сторен девизен прекршок од член 56-в став 1 од Законот за девизно работење.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок, согласно член 60 од Законот за прекршоци, писмено го извести сторителот за поднесеното барање со покана за писмено произнесување бр.28-009223/25-0008 од 24.02.2025 година и го поучи да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со барањето, со напомена дека во спротивно Комисијата ќе ја утврди фактичката состојба и ќе одлучи по барањето за поведување на прекршочна постапка, врз основа на приложената писмена документација.

Комисијата направи обид да се изврши уредно достава, но не успеа да ја достави поканата за писмено произнесување, и по проверка на адресата преку Дежурениот Оперативен Центар на Царинска управа, во соработка со МВР, се утврди дека се работи за истата адреса од која поканата за писмено произнесување, од страна на пошта Шуто Оризари, беше вратена со напомена дека "странката е иселена". Согласно член 56 став 5 и 57 став 4 од Законот за прекршоците, истата на ден 01.04.2025 година ја објави на веб страницата на Царинска управа, со што по истекот на осум дена од денот на објавување се смета дека доставата е уредно извршена, по што пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, во законскиот рок писмено не се произнесе.

Комисијата утврди дека согласно член 60 Законот за прекршоците постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и за донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка, при што изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка број 28-009223/25-0007 од 12.02.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги, записник ПП101420802250002 за привремено одземените средства за плаќање и стоки во патнички промет со странство број 28-002993/24-0001 од 08.02.2025 година, записник за претрес на лице број 28-002993/24-0002 од 08.02.2025 година, потврда за привремено задржани девизи број 28-002993/24-0003 од 08.02.2025 година, спецификација на привремено одземените средства број 28-002993/24-0004 од 08.02.2025 година, записник за примопредавање со Агенција за управување со одземен имот број 11/25 од 10.02.2025 година, покана за писмено произнесување број 28-009223/25-0008 од 24.02.2025 година, вратеното писмо од пошта Шуто Оризари, дописот од МВР за проверка на адреса, објавата на веб страницата на Царинска управа од 01.04.2025 година, по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 08.02.2025 година, околу во 09:30 часот на Граничниот премин Табановце за излез од Република Северна Македонија се пријавил автобус со скопски регистарски таблички SK6960BG, на превозната фирма Смира Бус ВИП ДООЕЛ од Скопје, управуван од возачот Армен Сцхнеидер од Скопје. На прашањето на царинските инспектори од Одделението за оперативни работи: "Дали имате нешто да пријавите за царина?", возачот и патниците одговориле дека немаат ништо. Лицето Јетмир Мурат од Скопје, бил селектиран за детален преглед. При извршен личен претрес на пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, во предниот

џеб од панталоните, му биле пронајдени непријавени 6.400 евра за кои изјавил дека се негови и дека не знаел дека треба да ги пријави.

Согласно член 29 од Законот за девизно работење, на пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, вратени му се 2.000 евра, колку што е законскиот лимит за изнесување девизни средства без обврска да се пријават, а износот од 4.400 евра привремено му се одземени со Потврда за привремено задржани предмети бр. 28-009223/25-0003 од 08.02.2025 година и Записник за привремено одземени средства за плаќање и стоки во патничкиот промет со странство бр. 28-009223/25-0001 од 08.02.2025 година, и истите се предадени на Агенцијата за управување со одземен имот со Записник за примопредавање бр. 28-009223/25-0005 од 08.02.2025 година. Пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, одбил да ги потпише записникот за привремено одземени средства за плаќање и стоки во патничкиот промет со странство, записникот за претрес на лице, потврдата за привремено задржани предмети и спецификацијата на привремено одземените девизни средства.

Со горе опишното дејствие пријавениот Јетмир Мурат од Скопје, постапил спротивно на условите утврдени од Владата и Народната банка на Република Северна Македонија, со што постапил спротивно на член 29 од Законот за девизно работење и сторил девизен прекршок по член 56-в став 1 од Законот за девизно работење.

Согласно одредбите од член 56-в став 1 од Законот за девизно работење, глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, резидент и нерезидент ако внесува или изнесува ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато спротивно на условите утврдени од Владата на Република Македонија и на Народната банка на Република Северна Македонија, а ефективните домашни или странски пари и/или чекови и/или монетарно злато кои се предмет на прекршок се во противвредност до 20.000 евра.

Согласно член 57 став 1 од Законот за девизното работење, за сторените прекршоци од членовите 56, 56-а, 56-в и 56-г од Законот за девизно работење, покрај глобата ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на предмети со кои бил извршен прекршокот или кои биле наменети за извршување на прекршокот или кои настанале со извршување на прекршокот, а согласно став 2 од истиот член, на сторителот на прекршокот ќе се изврши одземање на најмалку 20% од предметите што се употребени, што биле наменети или што настанале со извршувањето на прекршокот, од физичко лице резидент или нерезидент, ако мотивите или другите околности под кои прекршокот е извршен укажуваат дека не е оправдано предметот да се одземе во целост, односно на најмалку 20% од непријавените ефективни домашни и странски пари или чекови, доколку го докаже нивното потекло со презентирање на доказ дека се подигнати од банка или менувачница, а мотивите или другите околности под кои прекршокот е извршен укажуваат дека не е оправдано предметот да се одземе во целост.

Согласно член 2 став 1 точка 5) од Законот за девизно работење резиденти се физички лица со постојано место на живеење во Република Северна Македонија и лицата кои привремено

престојуваат во странство со важечки документ за престој или за работа, за време на нивниот престој во странство.

Согласно член 29 став 4 од Законот за девизно работење, резидентите и нерезидентите при преминот на државната граница должни се износот на ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои ги внесуваат или изнесуваат над износите утврдени со актите од ставовите 1 и 2 на овој член, задолжително да го пријават кај надлежните царински органи, а согласно став 1 од истиот член Владата на Република Северна Македонија ги пропишува условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови кои можат да се внесуваат во Република Северна Македонија или изнесуваат од Република Македонија.

Согласно член 4 став 1 од Одлуката на Владата на Република Македонија, за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија, (Службен весник на Република Македонија број 128 од 29.08.2014 година), резидентите можат слободно да изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари и чекови кои гласат на странски пари во износ до 2.000 евра.

Согласно ставот 2 од истиот член резидентите можат од Република Македонија да изнесат ефективни странски пари и чекови кои гласат на странски пари во противредност од 2.000 евра до 10.000 евра, само доколку при преминот на државната граница кај надлежните царински органи го пријават износот на ефективни странски пари и чекови кои гласат на странски пари што ги изнесуваат. Согласно ставот 3 од истиот член ефективните странски пари од ставот 2 на овој член резидентите ги изнесуваат врз основа на потврда од овластена банка или менувачница за купување на странски ефективни пари или врз основа на потврда од банка за подигање на девизи (странски ефективни пари) од сопствена девизна сметка, а согласно став 4 потврдата од став 3 на овој член важи до првото проаѓање на границата, а најдоцна 90 дена од денот на издавањето.

Согласно член 4 став (4) од истата Одлука пријавувањето на износот на ефективни странски пари и чекови од ставовите (2) и (3) на овој член се врши на Образец за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија, пропишан согласно Правилникот за образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.

Комисијата од извршениот увид утврди дека сторителот Јетмир Мурат од Скопје, се обидел преку граничниот премин Табановце, да изнесе од Република Северна Македонија парични средства во износ од 6.400 евра, без да го пријави целокупниот износ на девизи кои ги изнесувал од царинското подрачје.

Од причина што непријавувањето на ефективните странски пари на царинскиот орган во износ поголем од 2.000 евра претставува конститутивен елемент за постоење на прекршокот и прекршочната одговорност на сторителот, Комисијата утврди дека во дејствието на сторителот се содржани обележјата на прекршокот за кој што се товари, за што му изрече глоба во износ од 70 евра, согласно член 56-в став 1 од Законот за девизно работење, па смета дека со вака изречената глоба ќе се постигне целта на изрекување на прекршочната санкција.

При одлучување по однос на прекршочната мерка, Комисијата утврди дека одлучи дека не постојат услови за примена на член 57 став 2 од Законот за девизното работење од причина што сторителот не ги достави потребните докази за докажување потеклото на одземените девизни средства, утврдени согласно член 57 став 2 од Законот за девизното работење и член 4 став 3 од Одлуката на Владата на Република Македонија, за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија, односно не достави потврда од овластена банка или менувачница за купување на странски ефективни пари или потврда од банка за подигање на девизи (странски ефективни пари) од сопствена девизна сметка.

Исто така, при одлучувањето Комисијата го ценеше и фактот дека сторителот предметните девизни средства не ги пријавил со намера да ја избегне царинската контрола и ги изнесе од царинското подрачје, како и погоренаведените околности дека не ги поседува потребните докази за потекло на девизите, поради што утврди дека во конкретниот случај не постојат мотиви и околности за примена на одредбите на член 57 став 2 од Законот за девизно работење, поради што му изрече посебна прекршочна мерка одземање на целокупниот износ од 4.400 евра, кои што се предмет на девизен прекршок.

Воедно, Комисијата го задолжи сторителот и со износ од 250,00 денари на име реално направени трошоци на оваа прекршочна постапка, а согласно член 2 став 1 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган на Царинската управа.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед да тужбата го одлага извршувањето на глобата примерок од истата да биде доставена до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на Република Северна Македонија-Царинарница Скопје на ул. Колекторска бб, Скопје, во спротивно ќе се наплати согласно одредбите на Закон за даночна постапка.

Претседател на комисија,
Златко Кофиловски



Број 28-009223/25-0011
Скопје, 05.05.2025 година
Прк.бр.0202/25

Доставено во оригинал до:

- сторител
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:

- подносител

Изработил: Меланија Крамарска